

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11, 96/2019 и 110/2019) и член 22 став 1 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), и член 3 од Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/18) министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по ***спорт и спортски активности*** за I (прва) година математичко-информатичка гимназија.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма

СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ

за I година

Математичко-информатичка гимназија

Скопје, 2019 година

Назив на наставната програма	Спорт и спортски активности
Тип на наставна програма	Задолжителна
Кредитна вредност на наставната програма	3 (три) ЕЦВЕТ ¹ кредити
Ниво на квалификација	IV (четврто) ниво
Година на изучување	I (прва)
Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма	2 / 72
Цели на наставна програма	<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> • да ги осознае вредностите на спорот и спортските активности, нивното позитивно влијание врз организмот, културното и духовно збогатување на личноста; • да создаде навики за редовно спортување, одржување на физичките, здравствените и работните способности, кои ќе му користат за активен одмор во секојдневниот живот и неговото идно занимање; • да се оспособи преку изведување на разни видови на активности и комплексни вежби самостојно и правилно да го подготвува организмот за спортување; • да ги развие општите и специфичните физички способности карактеристични за избраниот спорт (спортови); • да ги совлада и усоврши спортските и техничко-тактичките елементи од избраниот спорт(спортови); • да се стекне со знаење, умеење и вештини да научените техничко-тактички елементи од избраниот спорт (спортови) успешно ги применува во игра, почитувајќи ги правилата;

¹ Закон за Националната рамка на квалификации.

	<ul style="list-style-type: none"> • да се стекне со култура за навивање и позитивен развој на психо-социо-комуникациски односи пред, за време и по спортското натпреварување; • да се оспособи да ги почитува етичките норми на однесување и развивање на спортско-натпреварувачкиот дух со достоинствено и спортско однесување кон противникот (фер-плеј).
Теми/подрачја/модуларни единици на наставната програма	<ul style="list-style-type: none"> • ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА • АТЛЕТИКА • СПОРТСКА ГИМНАСТИКА • КОШАРКА • ОДБОЈКА • РАКОМЕТ • ФУДБАЛ <p>НАПОМЕНА: Наведените теми/подрачја/модуларни единици на наставната програма се без определен број на часови за реализација од следните причини: -во сите училишта нема исти просторно и материјално-технички услови за нивна реализација. Затоа, може да се зголеми бројот на часовите на модуларните единици за кои има услови за работа. -во средното образование спортовите (спортот) се изборни. Тоа значи дека, спортивите (спортот) се избираат во зависност од условите коишто ги има училиштето, од желбите и интересите на учениците како и од афинитетот на наставникот. Училиштето треба да понуди најмалку пет спортиви за кои има услови, а учениците на почетокот од учебната година преку анкетирање може да изберат еден или повеќе од понудените спортиви. Во наредните учебни години тој избор може да биде поразличен. Доколку во училиштето нема услови за реализација на ниедна од наведените модуларни единици, тогаш наставникот може да планира и реализира изборни спортиви (пинг-понг, бадминтон, тенис, пливање, скијање, планинарење и др.) како и други спортиви коишто не се наведени, а во училиштето има услови за нивна реализација.</p>

Материјално-технички и просторни услови	За постигнување на целите на наставната програма неопходни се следните просторно и материјално - технички услови: спортска сала според предвидениот нормативот за простор и надворешни терени за предвидените спортски игри и атлетика, атлетски справи и реквизити, гимнастички справи и реквизити, конструкции за спортски игри и соодветни топки.
Норматив на наставен кадар	Наставната програма ја реализираат наставници со завршени студии по физичка култура - наставна насока, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС.

ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: <ul style="list-style-type: none"> - изведува вежби за истегнување, јакнење и лабавење за сите делови од телото без реквизити. 	-Комплекси вежби за истегнување, јакнење и лабавење на мускулатурата на целото тело (глава и врат, раце и раменски појас, труп, колкови и нозе)	Наставникот објаснува и демонстрира комплекси вежби за обликување на телото и движењата без реквизити, го определува нивното дозирање и темпото на изведување. Потоа, учениците во определена формација ги изведуваат вежбите за обликување, а наставникот ги следи и коригира.	Ученикот/ученичката може: <ul style="list-style-type: none"> - да ги повторува вежбите за обликување на телото (без реквизити) со грешки демонстрирани од страна на наставникот; - правилно да ги повторува вежбите за обликување на телото (без реквизити) демонстрирани од страна на наставникот; - самостојно и правилно да изведува комплекс вежби за обликување на

				телото (без реквизити).
2	- изведува вежби за истегнување, јакнење и лабавење за сите делови од телото со реквизити.	-Комплекс вежби за истегнување, јакнење и лабавење на мускулатурата на целото тело (глава и врат, раце и раменски појас, труп, колкови и нозе) со реквизити	Наставникот објаснува и покажува комплекс вежби за обликување на телото и движењата со реквизити, го определува нивното дозирање и темпото на изведување. Потоа, учениците во определена формација ги изведуваат вежбите за обликување со реквизити, а наставникот ја следи нивната активност и ги коригира.	- да ги повторува вежбите за обликување на телото (со реквизити) со грешки демонстрирани од страна на наставникот; - правилно да ги повторува вежбите за обликување на телото (со реквизити) демонстрирани од страна на наставникот; - самостојно и правилно да изведува комплекс вежби за обликување на телото (со реквизити).
3	- изведува вежби за истегнување, јакнење и лабавење за сите делови од телото на справи (рипстоли).	-Вежби за истегнување, јакнење и лабавење на мускулатурата на целото тело (глава и врат, раце и раменски појас, труп, колкови и нозе) на справи (рипстоли)	Наставникот објаснува и покажува вежби за обликување на телото и движењата на справи (рипстоли), го определува нивното дозирање и темпото на изведување. Потоа, учениците ги изведуваат вежбите за обликување на справи (рипстоли), а наставникот ги следи и коригира.	- да ги повторува вежбите за обликување на телото (на справи-рипстоли) со грешки демонстрирани од страна на наставникот; - правилно да ги повторува вежбите за обликување на телото (на справи-рипстоли) демонстрирани од страна на наставникот; - самостојно и правилно да изведува комплекс вежби за обликување на телото (на справи).

АТЛЕТИКА

Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трча на кратки патеки, на долги патеки и штафетно трчање според правилата. 	<p>-Трчање на кратки патеки-низок старт</p>	<p>Наставникот објаснува и демонстрира низок старт и правилно трчање, потоа, учениците изведуваат брзо трчање со низок старт, а тој ги следи нивните активности.</p>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да стартува и трча со брзо темпо, - да стартува и трча технички правилно со брзо темпо, - да се натпреварува во трчање на кратки патеки.
		<p>-Трчање на долги патеки-висок старт</p>	<p>Наставникот објаснува и демонстрира висок старт и правилно трчање на долги патеки, потоа учениците демонстрираат трчање со висок старт и трчаат на определени дистанци, а тој ги следи нивните активности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - да стартува и трча со прилагодено темпо; - да трча технички правилно со прилагодено темпо; - да се натпреварува во трчање на долги патеки.
		<p>- Штафетно трчање</p>	<p>-Наставникот објаснува и демонстрира штафетно трчање, потоа учениците изведуваат штафетно трчање, а наставникот ги следи нивните активности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - да стартува, да ја предава и прима штафетната палка; - правилно да стартува и правилно да ја предава и прима штафетната палка; - да се натпреварува во штафетно трчање.

2	<p>- скока во далечина и височина со примена на скокачки атлетски техники и правила.</p>	<p>-Скокање во далечина со „згрчена и свиена техника“</p>	<p>-Наставникот објаснува и демонстрира скок во далечина користејќи ги аналитичкиот, синтетитчкиот и комбинираниот метод на работа. Учениците на почетоткот по фази го изведуваат скокот во далечина, а потоа, демонстрираат комплетна техника на скок во далечина.</p>	<p>- да скока во далечина со една од предвидените техники запазувајќи ги сите фази од скокот;</p> <ul style="list-style-type: none"> - правилно да скока во далечина со една од предвидените техники запазувајќи ги сите фази од скокот; - да се натпреварува во скок во далечина со примена на една од техниките.
3	<p>- фрлаѓуле со „школска и рационална техника“, почитувајќи ги правилата.</p>	<p>-фрлање ѓуле: „школска и рационална техника“</p>	<p>-Наставникот објаснува и демонстрира фрлање ѓуле со двете техники, користејќи ги аналитичкиот, синтетитчкиот и комбинираниот метод на работа. Учениците на почетокот по фази изведуваат фрлање ѓуле, а потоа ги изведуваат комплетните техники на фрлање ѓуле.</p>	<p>- да фрлаѓуле со една од техниките;</p> <ul style="list-style-type: none"> - правилно да фрла со една од техниките; - да се натпреварува во фрлање ѓуле со една од техниките.

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	АКРОБАТИКА: Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: - изведува гимнастички елементи на партер.	-Колут напред	-Наставникот го објаснува елементот и демонстрира користејќи го синтетитчкиот метод на работа, а учениците ги следат напатствијата за работа и го изведуваат елементот.	Ученикот/ученичката може: - да изведува колут напред со помош; - самостојно да изведува колут напред; - самостојно и правилно да изведува колут напред.
		-Колут назад	- Наставникот го објаснува елементот и го демонстрира користејќи го синтетитчкиот и аналитичкиот метод на работа. - Учениците ги следат напатствијата за работа, изведуваат предвежби за полесно совладување на елементот и го изведуваат во целост.	- да изведува колут назад со помош; - самостојно да изведува колут назад; - самостојно и правилно да изведува колут назад.

	<p>-Стој на глава</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува елементот и го демонстрира користејќи го синтетитчкиот метод на работа. - Учениците ги следат напатствијата за работа, изведуваат предвежби за полесно совладување на елементот, потоа го изведуваат во целина. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува стој на глава со помош; - самостојно да изведвуа стој на глава; - самостојно и правилно да изведува стој на глава.
	<p>-Стој на раце</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува елементот и го демонстрира користејќи го синтетитчкиот метод на работа. - Учениците ги следат напатствијата за работа, изведуваат предвежби за полесно совладување на елементот. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува стој на раце со асистенција; - правилно и со асистенција да изведвуа стој на раце; - самостојно и правилно да изведува стој на раце.
	<p>-Премет на страна (звезда)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува елементот и го демонстрира користејќи го синтетитчкиот, аналитичкиот и комбинираниот метод на работа. - Учениците ги следат напатствијата за работа, изведуваат предвежби за полесно совладување на елементот, го изведуваат елементот по фази, потоа го изведување на елементот во целост. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува премет на страна (звезда) со помош; - самостојно да изведвуа премет на страна (звезда); - самостојно и правилно да изведува премет на страна (звезда).

		-Состав од вежби на партер	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира состави на вежби со помалку и повеќе елементи. - Учениците ги следат насоките за составување на вежби и изведуваат состав на вежби според нивните знаења и способности. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува состав на вежба со помалку од $\frac{1}{2}$ од изучените елементи на партер; - да изведува состав на вежба со повеќе од $\frac{1}{2}$ од изучените елементи; - да изведува состав на вежба од сите изучените елементи на партер.
2	<p>РАЗБОЈ: Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: - изведува гимнастички елементи на разбој.</p>	-Нишање во потпор	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот. - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот. 	<ul style="list-style-type: none"> - да демонстрира нишање во потпор со згрчени нозе; - да демонстрира нишање во потпор со испружени нозе; - да демонстрира нишање во потпор со испружени нозе со големи амплитуди.
		-Нишање во упор и сед разножно	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот елементот. - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот. 	<ul style="list-style-type: none"> - да демонстрира нишање во упор со згрчени нозе и изведува сед разножно со помош; - да демонстрира нишање во упор со испружени нозе и изведува сед разножно без помош; - да демонстрира нишање во упор со испружени нозе и големи амплитуди и изведува сед разножно со испружени нозе.

	-Раменски стој на разбој	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот. - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат раменски стој. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува раменски стој на разбој со згрчени нозе и со помош; - да изведува со помош раменски стој на разбој со испружени нозе; - самостојно и технички правилно да изведува раменски стој на разбој.
	-Колут напред на разбој	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот. - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот во целост. 	<ul style="list-style-type: none"> - од раменски стој да изведува колут напред на разбој со помош; - самостојно да изведува колут напред од раменски стој на разбој; - самостојно и технички правилно да изведува колут напред од раменски стој на разбој.
	-Соскок во задниш	<p>Наставникот го објаснува и демонстрира соскок во задниш од нишање во упор на разбој.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот во целост. 	<ul style="list-style-type: none"> - од нишање во упор да изведува соскок во задниш со згрчени нозе и со помош; - од нишање во упор самостојно да изведува соскок во задниш со згрчени нозе; - од нишање во упор самостојно и технички правилно да изведува соскок во задниш.
	-Соскок во предниш	-Наставникот го објаснува и од нишање во упор на разбој демонстрира соскок	- да изведува соскок во предниш со згрчени нозе и со помош од нишање

		<p>во предниш.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот во целост. 	<p>во упор на разбој;</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостојно да изведува соксков во предниш со згрчени нозе од нишање во упор на разбој; - самостојно и технички правилно да изведува соксков во предниш од нишање во упор на разбој. 	
	<p>ВРАТИЛО: Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: - изведува гимнастички елементи на вратило.</p>	<p>-Состав на вежби на разбој</p>	<p>+ Наставникот објаснува и демонстрира состав на вежба на разбој;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учениците ги следат насоките за изведување состав на вежба и изведуваат состав на вежба на разбој. 	<ul style="list-style-type: none"> - да демонстрира состав на вежба на разбој со помош; - самостојно да демонстрира состав на вежба од изучените елементи на разбој; - самостојно и технички правилно да изведува состав на вежба од изучените елементи на разбој.
3		<p>-Нишање на вратило</p>	<p>Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат нишањето на вратило. 	<ul style="list-style-type: none"> - со занишување да изведува нишање на вратило со згрчени нозе; - со занишување да изведува правилно нишање на вратило со помали амплитуди; - да со занишување изведува правилно нишање на вратило со големи амплитуди.

	-Узмав	Наставникот го објаснува и го демонстрира узмавот. - Учениците ги следат насоките за работа и изведуваат узмав.	- да изведува узмав со згрчени нозе и со помош; - да изведува узмав со помош со испружени нозе; - самостојно и технички правилно да изведува узмав на вратило.
	-Ковртлај назад	Наставникот го објаснува и демонстрира ковртлај назад на вратило. - Учениците ги следат насоките за работа и изведуваат ковртлај назад.	- да изведува ковртлај назад со згрчени нозе со помош; - да изведува ковртлај назад со испружени нозе со помош; - самостојно и технички правилно да изведува ковртлај назад.
	-Ковртлај напред	Наставникот го објаснува и демонстрира ковртлај напред на вратило. - Учениците ги следат насоките за работа и изведуваат ковртлај напред.	- да изведува ковртлај напред на вратило со згрчени нозе со помош; - да изведува ковртлај напред на вратило со испружени нозе со помош; - самостојно и технички правилно да изведува ковртлај напред.
	-Соскок во задниш	- Наставникот го објаснува и демонстрира соскок во задниш. - Учениците ги следат насоките за работа и изведуваат соскок во задниш.	- да изведува соскок во задниш со згрчени нозе и предвремено одвојување на од вратилото; - да изведува соскок во задниш со згрчени нозе со навремено одвојување на рацете од вратилото; - да изведува соскок во задниш со испружени нозе и навремено одвојување на рацете од вратилото и

				со голема амплитуда.
4	<p>АЛКИ: Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: - изведува гимнастички елементи на алки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Висови и промена на висови (вис преден, вис узнето (склопено), вис со главата надолу и вис заден) 	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот ги објаснува и демонстрира елементите на алки поединечно и едно по друго. - Учениците ги следат насоките за работа и ги изведуваат висовите на алки со помош и самостојно. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува висови и промена на висови на алки со згрчени нозе и со помош; - да изведува висови и промена на висови на алки со испржени нозе и со помош; - да изведува висови и промена на висови на алки самостојно со испржени нозе.
		<ul style="list-style-type: none"> - Нишање во предниш и задниш и сосок во задниш на алки 	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира нишање на алки во предниш и задниш и сосок во задниш. - Учениците ги следат насоките за работа и изведуваат нишање на алки во предниш и задниш и сосок во задниш. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува нишање на алки во предниш и задниш со згрчени нозе и со помош и сосок во задниш; - да изведува нишање на алки со испржени нозе во предниш и задниш со мали амплитуди и сосок во задниш; - самостојно и технички правилно да изведува нишање на алки во предниш и задниш со големи амплитуди и сосок во задниш со правовремено одвојување на рацете од алките.

		- Лулање	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира лулање на алки. - Учениците ги следат насоките за работа и изведуваат лулање на алки со асистенција на наставникот и самостојно. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува лулање на алки со згрчени нозе и со помош; - да изведува лулање на алки со испружени нозе и со мали амплитуди; - да самостојно и технички правилно изведува лулање на алки со големи амплитуди.
5	<p>ПРЕСКОЦИ: Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изведува прескоци преку јарец со техники „расчекорка и згрчка“. 	-Прескок преку јарец техника „расчекорка“	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира прескок преку јарец со техника „расчекорка“ со примена на синтетичкиот и аналитичкиот метод на работа. - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот во фази, потоа во целост. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува прескок преку јарец со техника „расчекорка“ со свиткани нозе и со асистенција; - да изведува прескок преку јарец со „расчекорна“ техника со испружени нозе со асистенција; - самостојно и технички правилно да изведува прескок со техника „расчекорка“ со заножување.
		-Прескок преку јарец со техника „згрчка“	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира прескок преку јарец со „згрчена“ техника со примена на синтетичкиот и аналитичкиот метод на работа. - Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот во фази, а потоа во целост. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува прескок преку јарец со „згрчена“ техника со подраширени подиспружени нозе со помош; - да изведува прескок „згрчка“ со згрчени нозе со помош; - самостојно и технички правилно да изведува прескок „згрчка“ со заножување.

6	<p>ГРЕДА:</p> <p>Ученичката ќе биде способна да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изведува елементи на гимнастичка греда, поединечно и во композиција. 	<p>-Наскок со една нога на гимнастичка греда</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира насок на гимнастичка греда со една нога од место и со залет. - Ученичките ги следат насоките за работа и изведуваат насок на гимнастичка греда со една нога од место и со залет. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ученичката изведува насок со една нога на гимнастичка греда од место со помош; - Ученичката изведува насок на гимнастичка греда со една нога со залет и со помош; - Ученичката самостојно и технички правилно изведува насок на гимнастичка греда со една нога со залет.
		<p>-Одење и одење со подклекнување на гимнастичка греда</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира одење и одење со подклекнување на гимнастичка греда. - Ученичките преку дадените насоки изведуваат одење и одење со подклекнување на гимнастичка греда. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ученичката изведува одење и одење со подклекнување на гимнастичка греда со неправилна положба на телото и нозете; - Ученичката изведува одење и одење со подклекнување на гимнастичка греда со нарушена рамнотежа; - Ученичката во балансирана положба и технички правилно изведува гимнастичко одење и одење со подклекнување на гимнастичка греда.
	<p>Свртување на гимнастичка греда за 180°</p>	<p>- Наставникот го објаснува и демонстрира свртување за 180° на гимнастичка греда.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ученичките преку дадените насоки за работа изведуваат свртување за 180° на гимнастичка греда. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ученичката изведува свртување на гимнастичка греда за 180° со свиткани нозе со помош и неконтинуирано движење; - Ученичката изведува свртување на гимнастичка греда за 180° со исправени стапала со помош и неконтинуирано движење;

			<ul style="list-style-type: none"> - Ученичката изведува свртување на гимнастичка греда за 180^0 самостојно и технички правилно.
	<ul style="list-style-type: none"> -Челна вага на гимнастичка греда 	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира челна вага на гимнастичка греда. - Ученичките ги следат насоките за работа и изведуваат челна вага на гимнастичка греда. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ученичката изведува челна вага на гимнастичка греда со подвикани нозе, во неурамнотежена положба и со помош; - Ученичката изведува челна вага на гимнастичка греда со испружени нозе без помош во неурамнотежена положба; - Ученичката изведува челна вага на гимнастичка греда самостојно, технички правилно и во урамнотежена положба.
	<ul style="list-style-type: none"> -Соскок со свиено тело од гимнастичка греда, 	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира соскок од гимнастичка греда со свиено тело со примена на аналитичкиот и синтетичкиот матод на работа. - Ученичките ги следат дадените насоки за работа и изведуваат соскок од гимнастичка греда со свиено тело. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ученичката изведува соскок од гимнастичка греда со свиено тело со право тело и неправилен доскок; - Ученичката изведува соскок од гимнастичка греда со свиено тело, со недовно висок одраз и правилен доскок; - Ученичката изведува соскок од гимнастичка греда со свиено тело со правилна техника висок одраз и правилен доскок.

		<p>-Изведба на научените елементи на гимнастичка греда поврзани во композиција</p>	<p>-Наставникот објаснува и демонстрира состав од научените елементи на гимнастичка греда.</p> <p>-Ученичките изведуваат состав на вежба од научените елементи на гимнастичка греда по дадените инструкции.</p>	<p>- Ученичката демонстрира состав на вежба од научени елементи на гимнастичка греда со технички недостатоци и со испрекинат ритам;</p> <p>- Ученичката демонстрира состав на вежба од научени елементи на гимнастичка греда со технички правилно изведени елементи со испрекинат ритам;</p> <p>- Ученичката демонстрира состав на вежба од научени елементи на гимнастичка греда со технички правилно изведени елементи и со правилен ритам;</p>
7	<p>ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ:</p> <p>Ученичката ќе биде способна да:</p> <p>- изведува гимнастички елементи на двовисински разбој поединечно и поврзани во композиција.</p>	<p>-Узмав на ниска притка на двовисински разбој со одразување со една нога</p>	<p>- Наставникот објаснува и демонстрира узмав на пониската притка со одраз со една нога на двовисинскиот разбој.</p> <p>- Ученичките ги следат насоките за работа и изведуваат узмав на пониската притка со одраз со една нога на двовисинскиот разбој.</p>	<p>- Ученичката изведува узмав на двовисински разбој со одраз со една нога со помош и згрчени нозе;</p> <p>- Ученичката изведува узмав на ниска притка со одраз со една нога на двовисински разбој со испружени нозе со помош;</p> <p>- Ученичката самостојно и технички правилно изведува узмав со одраз со една нога на ниска притка од двовисински разбој.</p>

	<p>-Ковртлај назад од упор преден на ниската притка од двовисински разбој</p>	<p>- Наставникот објаснува и демонстрира ковртлај назад од упор преден на ниска притка од двовисински разбој, - Ученичките ги следат насоките за работа и изведуваат ковртлај назад од упор преден на ниска притка од двовисински разбој.</p>	<p>- Ученичката изведува ковртлај назад од упор преден со згрчени нозе и со помош; - Ученичката изведува ковртлај назад од упор преден со испружени нозе и со помош; - Ученичката самостојно и технички правилно изведува ковртлај назад од упор преден.</p>
	<p>-Ковртлај напред од упор преден на долната притка од двовисински разбој</p>	<p>- Наставникот објаснува и демонстрира ковртлај напред од упор преден на ниска притка од двовисински разбој. - Ученичките ги следат насоките за работа и изведуваат ковртлај напред од упор преден на ниска притка од двовисински разбој.</p>	<p>- Ученичката изведува ковртлај напред од упор преден на двовисински разбој со згрчени нозе и со помош; - Ученичката изведува ковртлај напред од упор преден со испружени нозе со помош; - Ученичката самостојно и технички правилно изведува ковртлај напред од упор преден.</p>
	<p>-Изведба на научените елементи на двовисински разбој поврзани во композиција</p>	<p>-Наставникот објаснува и демонстрира состав од научените елементи на двовисински разбој. -Ученичките изведуваат состав на вежба од научените елементи на двовисински разбој по дадените инструкции.</p>	<p>- Ученичката демонстрира состав на вежба од научени елементи на двовисински разбој со неправилно држење на нозете и со помош; - Ученичката демонстрира состав на вежба од научени елементи на двовисински разбој со технички правилно изведенни елементи со помош;</p>

			- Ученичката демонстрира состав на вежба од научени елементи на двовисински разбој самостојно и со технички правилно изведени елементи и во ритам;
--	--	--	--

КОШАРКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изведува основни елементи од кошарката и да игра кошарка со почитување на правилата на игра. 	<p>-Кошаркарско водење на топка во место и движење и во разни правци со различна брзина</p>	<p>- Наставникот вербално објаснува и демонстрира кошаркарско водење на топка во место и движење во разни правци и со различна брзина.</p> <p>- Учениците ги следат упатствата за работа, ја водат топката во место и движење во разни правци, со перманентно зголемување на брзината.</p>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да води топка само со една рака во место и движење во одење и лесно трчање; - да води правилно топка наизменично со двете раце во место и движење во разни правци и со поголема брзина; - да води топка наизменично со двете раце во различни правци со активен противник и успешно го применува во игра.
		<p>-Основни додавања и примања на топка во кошарката</p>	<p>- Наставникот вербално објаснува и демонстрира основни кошаркарски додавања и примања на топката во место и движење;</p> <p>- Учениците ги следат упатствата за работа и преку разни форми и активности изведуваат основни додавања и примања на топката во место и движење.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува основни додавања и примање на топката; - правилно да изведува основни додавања и примања на топката; - успешно и правилно да изведува основни и додавања и примања топката во услови на игра.

	<p>-Шут на кош</p> <p>-Кошаркарски двочекор</p> <p>-Пивотирање</p>	<p>- Наставникот вербално комуницира и демонстрира шут на кош од различни позиции.</p> <p>- Учениците ги следат напатствијата за работа, во одење, а потоа и во трчање изведуваат водење на топка, изведуваат предвежби за полесно совладување на елементот, го изучуваат елементот по фази, изведување на елементот во целост.</p> <p>- Наставникот вербално објаснува и демонстрира кошаркарски двочекор со примана на аналитички и синтетитчки метод на работа.</p> <p>- Учениците ги следат упатствата за работа и преку соодветни предвежби го изведуваат кошаркарскиот двочекор, најпрвин во фази, а потоа со комплетна техника.</p> <p>- Наставникот вербално објаснува и демонстрира пивотирање.</p> <p>- Учениците ги следат упатствата за работа и изведуваат пивотирање.</p>	<p>- да изведува шут на кош од место;</p> <p>- да изведува шут на кош во скок;</p> <p>- да изведува шут на кош од различни позиции и успешно го применува во услови на игра.</p> <p>- да изведува кошаркарски двочекор без водење на топката;</p> <p>- да изведува кошаркарски двочекор со водење;</p> <p>- правилно да изведува кошаркарски двочекор со активен противник.</p> <p>- да изведува пивотирање со пасивен противник;</p> <p>- да изведува пивотирање со полуактивен играч;</p> <p>- да изведува пивотирање и успешно го применува во услови на игра.</p>
--	--	---	---

		<p>-Игра на еден и два коша со примена на изучените елементи</p> <p>- Наставникот вербално објаснува, им ги соопштува улогите на играчите во одбрана и напад и ги коригира за време на играта со примена на правила.</p> <p>- Учениците ги следат упатствата за работа, ги завземаат своите позиции во одбрана и напад и играат кошарка со почитување на правилата.</p>	<p>- да ги применува некои од изучените елементи во услови на игра;</p> <p>- да ги применува сите изучени елементи во услови на игра;</p> <p>- да ги применува сите изучени елементи во услови на игра и прави правилен избор на елементите во дадена ситуација.</p>
--	--	---	--

РАКОМЕТ				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изведува основни елементи од ракометот и да игра ракомет со почитување на правилата на игра. 	<p>-Основно додавање и примање на топка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира додавање и прием на топка во место и движење и ги поставува формите, структурата и принципите за работа - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат предвежби за полесно совладување на елементот, го изведуваат елементот со пасивен, полуактивен и активен противник и го применуваат во услови на игра. 	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да додава и прима топка во место; - да додава и прима топка во движење; - да додава и прима топка со активен противник.
		<p>-Водење топка</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално комуницира и демонстрира ракометарско водење на топката во место и движење и ги поставува формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, го изведуваат елементот со пасивен, полуактивен и активен противник, го применуваат елементот во услови на игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да води топка во место и движење без противник; - правилно да води топка со полуактивен противник; - правилно да води топка со активен противник.

	<p>-Шут на гол со исчекор</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира шут на гол со исчекор и ги поставува формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, го изведуваат елементот без противник и со полукативен и активен противник. Го применуваат елементот во услови на игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да шутира на гол со исчекор некоординирано; - да шутира на гол со исчекор технички правилно; - да шутира на гол со исчекор, технички правилно во услови на активна одбрана.
	<p>-Шут на гол од крилна позиција</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира шут на гол од крилна позиција и ги поставува методите, формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за полесно совладување на елементот, го изведуваат елементот без противник и со полукативен и активен противник. Го применуваат елементот во услови на игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да шутира на гол од крилна позиција; - да шутира на гол од крилна позиција правилно со зголемување на аголот на шутот; - да шутира правилно на гол од крилна позиција со активна одбрана.

	<p>-Шут на гол од позиција на кружен напаѓач (пикер)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира шут на гол од позиција на кружен напаѓач и ги поставува методите, формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за полесно совладување на елементот, го изведуваат шутирањето на гол од позиција на кружен напаѓач со вртење, со пад слободно и со пасивен и активен противник. Го применуваат елементот во услови на игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да шутира на гол од позиција на кружен напаѓач (пикер) со вртење за 90^0; - да шутира на гол од позиција на кружен напаѓач (пикер) со вртење за 180^0 со скок; - да шутира на гол од позиција на кружен напаѓач (пикер) со вртење за 180^0 со пад.
--	--	--	---

		<p>-Скок шут во височина</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира скок шут во височина од бековска и од централна позиција ги поставува методите, формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за полесно совладување на елементот, го изведуваат шутирањето на гол со скок во височина од бековска и централна позиција во фази, а потоа со комплетна техника слободно, преку пасивна и преку активна одбрана. Го применуваат елементот и во услови на игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да демонстрира скок шут во височина без противник; - да демонстрира скок шут во височина со полуактивен противник; - да демонстрира скок шут во височина со активен противник и во услови на игра;
--	--	------------------------------	---	--

	<p>-Скок шут во длабочина</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира скок шут во длабочина од бековска и од централна позиција ги поставува методите, формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за полесно совладување на елементот, го изведуваат шутирањето на гол со скок во длабочина од бековска и централна позиција во фази, а потоа со комплетна техника слободно, преку пасивна и преку активна одбрана. Го применуваат елементот и во игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да демонстрира скок шутира на гол во длабочина без противник; - да демонстрира скок шут на гол во длабочина со полуактивен противник; - да демонстрира скок шут на гол во длабочина со активен противник и во услови на игра.
	<p>-Зонска одбрана 6:0</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира зонска одбрана и ги поставува формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за совладување на зонска одбрана со пасивен, полуактивен и активен напад. Го применуваат елементот во игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да се поставува и движи во зонска одбрана; - да се поставува и движи во зонска одбрана 6:0 правовремено покривајќи го просторот; - успешно да ја применува зонска одбрана 6:0 во игра.

ОДБОЈКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да: - изведува основни елементи од одбојката и да игра одбојка со почитување на правилата на игра.	Одбивање на топка со прсти	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира одбивање на топка со подлактици. Ги поставува принципите, формите и структурата за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, изведуваат одбивање на топката со подлактици без мрежа, преку мрежа и преку мрежа на поголемо растојание и во разни правци. Го применуваат елементот и во услови на игра. 	Ученикот/ученичката може: <ul style="list-style-type: none"> - да одбива топка со прсти со грешки; - правилно да одбива топка со прсти; - правилно да изведува одбивање на топка со прсти во сите правци.
		Одбивање на топка со подлактици		<ul style="list-style-type: none"> - да одбива топка со подлактици со грешки; - правилно да одбива топка со подлактици; - успешно да изведува прием на топка со подлактици во сите правци.

		<p>Школски сервис (долен сервис)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наставникот вербално објаснува и демонстрира школски сервис. Ги поставува принципите, формите и структурата за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, изведуваат школски сервис без мрежа на пократко растојание, преку мрежа и преку мрежа на поголемо растојание. Го применуваат елементот и во игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува школски сервис без мрежа; - да изведува правилно школски сервис од скратено растојание на мрежа; - да изведува правилно школски сервис од основна линија.
		<p>Тенис сервис (горен сервис)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Наставникот вербално објаснува и демонстрира тенис сервис. Ги поставува принципите, формите и структурата за работа. -Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, изведуваат тенис сервис без мрежа на пократко растојание, преку мрежа и преку мрежа на поголемо растојание. Го применуваат елементот и во игра. 	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува тенис сервис без мрежа; - да изведува правилно тенис сервис од скратено растојание на мрежа; - да изведува правилно тенис сервис од основна линија.

		<p>Смечирање на топката</p> <p>-Наставникот вербално објаснува и демонстрира смечирање на топката. Ги поставува принципите, формите и структурата за работа.</p> <p>-Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, изведуваат смечирање на топката без и преку мрежа. Го применуваат елементот и во игра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - да изведува смеч без мрежа од место; - правилно да изведува смеч преку ниска мрежа со скок; - правилно да изведува смеч на мрежа преку блок.
		<p>Блокирање на топката</p> <p>-Наставникот вербално објаснува и демонстрира блокирање на топката. Ги поставува принципите, формите и структурата за работа.</p> <p>-Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно совладување на елементот, изведуваат блок без и преку мрежа. Го применуваат елементот и во игра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - да се поставува во единечен блок на мрежа; - правилно да се поставува во блок на мрежа; - успешно да изведува блок на мрежа на смечираниа топка.

		<p>Игра на мрежа</p>	<ul style="list-style-type: none">- Наставникот вербално објаснува и демонстрира поставување на играчите на одбојкарски терен. Ги поставува формите, структурата и принципите за работа- Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за полесно поставување на играчите на одбојкарски терени игра со правила.	<ul style="list-style-type: none">- да ги применува некои од изучените елементи во игра;- правилно да ги изведува некои од изучените елементи во игра;- правилно и успешно да ги применува сите изучени елементи во игра.
--	--	----------------------	--	---

	ФУДБАЛ			
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Стандарди за оценување
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изведува основни елементи од фудбалот и да игра фудбал со почитување на правилата на игра. 	<p>-Водење топка со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира водење на топката со горен, надворешен и внатрешен дел од стапалото и ги поставува формите, структурата и принципите за работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за совладување и усвршување на водењето на топката со пасивен, полуактивен и активен противник. 	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да ја води топката со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото, наизменично со двете нозе; - правилно да ја води топката со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото, наизменично со двете нозе; - правилно да ја води топката и успешно ги применува во услови на игра.
		<p>-Додавање и примање на топката со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Наставникот објаснува и демонстрира примање и додавање на топката и ги поставува принципите, структурата и формите на работа. - Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби за совладување и усвршување на примање и додавање на топката со пасивен, полуактивен и активен противник. 	<ul style="list-style-type: none"> - да додава и прима топка со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото; - правилно да додава и прима топка со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото; - правилно да додава и прима топка со горен, внатрешен и надворешен дел на стапалото во услови на игра.

	<p>-Шутирање на гол согорен, внатрешен и надворешен дел од стапалото</p>	<p>-Наставникот вербално комуницира и демонстрира шут на гол со горен,внатрешен и надворешен дел од стапалото и ги поставува и ги поставува принципите, структурата и формите на работа.</p> <p>-Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за совладување и усовршување на шутот.</p>	<p>- да шутира на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото;</p> <p>- правилно да шутира на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото наизменично со двете нозе;</p> <p>- правилно да шутира на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото во услови на игра.</p>
	<p>Шутирање на гол со глава со разни делови од главата и на разни начини</p>	<p>-Наставникот вербално комуницира и демонстрира шут на гол со глава и ги поставува принципите, структурата и формите на работа.</p> <p>-Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за совладување и усовршување на шутот со глава.</p>	<p>- да шутира на гол со глава од место;</p> <p>- да шутира на гол со глава во скок;</p> <p>- да шутира на гол со глава во скок и успешно го применува во услови на игра.</p>

		<p>Фудбалска игра на два гола.</p>	<p>-Наставникот вербално објаснува и демонстрира поставување на играчите во одбрана и напад и ги поставува принципите, структурата и формите на работа.</p> <p>-Учениците ги следат насоките за работа, изведуваат вежби и активности за поставување во одбрана и напади играат на два гола.</p>	<p>- да ги применува некои од изучените елементи во игра;</p> <p>- правилно да ги изведува некои од изучените елементи во игра;</p> <p>- правилно и успешно да ги применува сите изучени елементи во игра.</p>
--	--	------------------------------------	--	--

Оценување на постигањата на учениците	<ul style="list-style-type: none"> - Оценувањето на постигањата на учениците ќе се реализира со бројчана оценка (од 1 до 5); - Преку дијагностичко оценување ќе се согледа и констатира иницијалната состојба на ученикот (знаењата, психофизичките способности и вештините); - За оценување на постигањата на учениците ќе се користат соодветни инструменти за оценување (чек листи, евидентни листи и др.).
Литература и други извори	Учебник и прирачници одобрени од Министерството за образование и наука и други извори на учење.
Почеток на имплементација на наставната програма	Учебна 2020/2021 година
Институција/ носител на програмата	Биро за развој на образованието (БРО)
Потпис и датум на донесување на наставната програма	<p>бр. 13-12282/6 25.10.2019 година</p> <p style="text-align: right;">МИНИСТЕР, Dr. Arbër Ademi</p> <hr/>
Датум на ревизија	